

**План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата**

Наслов на предлог законот:	Предлог на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – II фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, по скратена постапка
Министерство:	Министерство за финансии
Лице за контакт/одговорно лице:	
Очекуван датум за усвојување на предлог законот:	___. ___. 2011 година
Поврзаност со ЕУ директиви	НЕ

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата
(забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот регистар на прописи)

A. Почетна проценка на влијанието на регулативата

● **Кои се главните проблеми?**

Проектот за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти финансиран со заем од Европската инвестициона банка (ЕИБ) во износ од 100.000.000 ЕВРА беше доделен во 2009 година како мерка одговор на моменталната економска и финансиска криза, која Владата на Република Македонија ја презема со цел обезбедување на свеж капитал и ублажување на последиците од кризата врз овој сегмент од реалниот сектор.

Имајќи го во предвид големиот интерес на малите и средни претпријатија за ваков тип на кредитна линија, средствата во износ од 100.000.000 ЕВРА од Проектот беа повлечени од ЕИБ порано од предвидениот рок.

Барањата на бизнис заедницата за обезбедување на свеж капитал за потребите на малите и средни претпријатија се зголемија во последните години бидејќи и факторите кои го поттикнаа развојот на претприемаштвото и малите и средни претпријатија се зголемени (поедноставена регулатива, ниски даноци, намалени трошоци за фирми, олеснет пристап до финансиски средства)

Оттука, Министерството за финансии по барање на Македонската банка за поддршка на развојот (МБПР) ја отпочна постапката со официјално обраќање до ЕИБ со

барање на нова кредитна линија заем во износ од 50.000.000 ЕВРА со цел благовремено задоволување на потребите на малите и средните претпријатија во однос на нивната идна поддршка.

Проектот е одобрен од Бордот на Директори на ЕИБ на 20.05.2011 година. Финалните текстови се усогласени на 13.07.2011 година, по пат на електронска комуникација меѓу претставниците на ЕИБ и претставниците на Министерството за финансии и МБПР и тоа на следните документи:

1. Финансиски договор, кој треба да се склучи меѓу ЕИБ и МБПР по Проектот за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – II фаза;
2. Договор за гаранција на МБПР по Проектот за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – II фаза, кој ќе се склучи меѓу ЕИБ и Република Македонија; и
3. Пропратно писмо за заемот на ЕИБ за мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – II фаза, кое е составен дел од Финансискиот договор и кое ќе биде потпишано од ЕИБ и МБПР.

•Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

Република Македонија преку оваа гаранција ги обезбедува потребните финансиски средства за реализација на Проектот за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – II фаза, во висина од 50.000.000 ЕВРА.

Донесувањето на Предлогот на закон за гаранција е услов за склучување на Финансиски договор и Договорот за гаранција по Проектот за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – II фаза, согласно постапката за издавање на државна гаранција утврдена во Законот за јавен долг (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08 и 35/11).

Со Договорот за гаранција, Република Македонија го гарантира намирувањето на обврските и исполнувањето на одредбите од Финансискиот договор, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот по Проектот за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – II фаза во износ од 50.000.000 ЕВРА, во рокови и услови предвидени во Финансискиот договор, доколку Македонската банка за поддршка на развојот не ги исполнува и сервисира обврските од Финансискиот договор.

•Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

Нема засегнати страни.

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

•Кои информации и податоци се веќе достапни?

Податоци за финансиските услови на задолжување, начин и рок на отплата на заемот, надлежна институција која ќе го спроведува проектот.

- Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?

Не се потребни други дополнителни информации.

- Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?

Иницијална проценка на влијание на регулативата.

- Дали ќе се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

Не.

Дел 2: Подетално планирање, вклучително со време и ресурси
(забелешка: овој дел е за интерна употреба на Владата на Република Македонија)

В. Временска рамка

- Кога ќе започнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?

___.2011 година.

- Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитички студии, собирање на информации, итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?

Не.

- Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат поднесени до Генералниот секретаријат?

На ___.2011 година.

Г. Ресурси

- Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот?